

20151113358

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13 и 15/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.6.2015 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13 и 62/15), во членот 5-а став (1) во точката б) зборовите: „член 128“ се заменуваат со зборовите: „член 129“.

Член 2

Во членот 226 во ставот (4) по зборот „обврзник“ се додаваат зборовите: „освен кога се применува точка 3 од Прилог 36-а од оваа уредба“.

Член 3

Во членот 242 став (1) во четвртиот ред зборовите: „појдовната испостава“ се заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка“.

Во ставот (2) зборовите: „појдовната испостава“ се заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка“.

Во ставот (3) по зборот „пристигнување“ се додаваат зборовите: „царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка“.

Во ставот (4) во првиот подстав, по зборот „пристигнување“ се става запирка и се додаваат зборовите: „царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка“.

Во вториот подстав зборовите: „појдовната испостава“ се заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка“.

Во ставот (5) зборовите: „појдовната испостава“ се заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка“.

Во ставот (6) зборовите: „појдовната испостава“ се заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка“.

Во ставот (7) зборовите: „појдовната испостава“ се заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка“.

Член 4

Во членот 258 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Правилата кои се применуваат во врска со привремената забрана за употреба на општа гаранција со намален износ од член 107 став (6) од Царинскиот закон или за употреба на општа гаранција од член 107 став (7) од Царинскиот закон, се утврдени во Прилог 36-а кој е составен дел на оваа уредба“.

Член 5

Во членот 287 став (1) во вториот подстав зборот „дополнителни“ се брише.

Член 6

Во членот 300 став (2) во вториот подстав зборовите „став (5)“ се заменуваат со зборовите: „став (4)“.

Член 7

Во членот 302 во ставот (1) по зборовите: „член 231“ се додаваат зборовите: „став (5)“.

Член 8

Во членот 464 во ставот (3) зборовите: „точка 14“ се заменуваат со зборовите: „точка 19“.

Член 9

Прилозите 28, 34-и и 37 се заменуваат со нови Прилози 28, 34-и и 37 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6335/1
30 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

СТОКА СО ПОГОЛЕМ РИЗИК ОД ИЗМАМА

(според член 1 став (3) од Додаток I)

1	2	3	4	5
Тарифен број ХС	Опис на стоката	Минимални количини	Шифра на чувствителност (1)	Минимална стапка на поединечна гаранција
0207 12 0207 14	Месо и јастиви кланични производи, од живина од тар. број 0105, од домашна живина од видот <i>Gallus domesticus</i> , замрзнато	3000 кг		- -
1701 12 1701 13 1701 14 1701 91 1701 99	Шеќер во цврста состојба, од шеќерна трска или шеќерна репка, и чиста сахароза	7000 кг		- - - -
2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 2208 60 2208 70 ex. 2208 90	Ракија, ликери и други алкохолни пијалаци	5 хл		2.500 евра/хл чист алкохол
2402 20	Цигари кои содржат тутун	35.000 парчиња		120 евра/ 1.000 парчиња
2403 11 2403 19	Тутун за пушење со или без додаток на замени за тутун во било кој сооднос	35 кг		-
(1) Кога податоците за транзитот се разменуваат со употреба на техники за електронска обработка на податоци и тарифниот број од ХС не е доволна за недовосмислена идентификација на стоката наведена во колона 2, мора де се користи шифрата на чувствителност од колона бр. 4 и тарифниот број ХС од колоната бр. 1.				

ПРИЛОГ 34-и (член 231)

ДЕЛ 1 РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА

Глава 1

Општи одредби

1. Овој Прилог ги пропишува посебни одредби за примена на резервна постапка, согласно членот 231 став (2) од оваа Уредба, во следниве случаи:

(а) за патници:

- кога не функционира компјутерскиот систем на царинскиот орган;

(б) за главните обврзници, вклучувајќи ги тука и овластените испраќачи:

- кога не функционира компјутерскиот систем на царинскиот орган, или
- кога не функционира компјутерскиот систем на главниот обврзник, или
- кога не функционира мрежната поврзаност помеѓу главниот обврзник и царинскиот орган.

2. Делот 1, Поглавје 6, 7 и Делот 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 1, 2 и 3, Пододдел 1 до 7 од оваа Уредба, се применуваат за резервна постапка, освен ако поинаку не е пропишано со точките 3 до 31 на овој Прилог.

3. Транзитни декларации.

3.1. Транзитните декларации кои се користат во резервната постапка треба да се препознатливи за сите страни вклучени во транзитната операција, со цел да се избегнат проблеми во одредишната испостава. Од оваа причина документите кои се користат се ограничуваат на:

- користење на Единствен царински документ (ЕЦД),
- користење на ЕЦД отпечатен на обична хартија во системот на економскиот оператор, како што е утврдено со прописот од член 72 став (3) од Царинскиот закон, или
- ЕЦД-то може да биде заменето со обазецот Транзитниот придружен документ - Транзитен придружен документ/документ за сигурност, врз основа на одобрение од царинскиот орган кога царинскиот орган смета дека потребите на економскиот оператор се оправдани.

3.2. За примена на трета алинеја на точката 3.1, од овој Прилог, Транзитниот придружен документ или Транзитниот придружен документ/документ за сигурност треба да биде пополнет како што е утврдено со прописот од член 72 став (3) од Царинскиот закон и во склад со Прилозите 34-а и 34-в на оваа Уредба.

3.3. Кога одредбите од овој Прилог се однесуваат на примероците од транзитната декларација кои ја придружуваат пратката, овие одредби соодветно се применуваат и на Транзитниот придружен документ или Транзитниот придружен документ/документ за сигурност.

Глава 2

Правила за спроведување

4. Недостапност на компјутерскиот систем на царинските органи.

4.1. Правилата се применуваат на следниов начин, независно од тоа кој документ се користи:

- транзитната декларација се пополнува и се поднесува кај појдовната испостава во три примероци на ЕДЦ согласно прописот од член 72 став (3) од Царинскиот закон и согласно прописот од член 72 став (3) од Царинскиот закон и Прилог 34-а на оваа Уредба, за Транзитниот придружен документ или Транзитниот придружен документ/документ за сигурност,
- транзитната декларација се регистрира со запишување на податок во рубриката В, со примена на систем на нумерирање различен од оној кој се користи во компјутерскиот систем,
- примената на резервната постапка се означува на примероците на транзитната декларација со ставање на печат, согласно образецот во Дел 2 на овој Прилог, во рубриката А на Единствениот царински документ (ЕЦД) или на местото на референтниот број за движење (РБД) и бар кодот на Транзитниот придружен документ или Транзитниот придружен документ/документ за сигурност,
- кога се користи поедноставена постапка, економскиот оператор треба да ги исполни сите обврски и услови околу внесувањето на податоци во декларацијата и околу користењето на посебен печат од точките 25 до 28, при што соодветно ги користи рубриките Г и В,
- на документот треба да има печат од појдовната испостава во случај на примена на редовна постапка или од овластениот испраќач, кога се користи поедноставена постапка,
- во случаи кога се користи образец на Транзитниот придружен документ или Транзитниот придружен документ/документ за сигурност, на декларацијата не се внесува бар код, ниту референтен број на движење.

4.2. Кога ќе се донесе одлука за примена на резервна постапка, секоја декларација која била внесена во компјутерскиот систем, но не е дополнително обработена како резултат на нефункционирањето на системот, треба да биде поништена. Економскиот оператор има обврска да достави информации до царинскиот орган секогаш кога некоја декларација е поднесена до системот, но потоа за истата ќе се користи резервна постапка.

4.3. Царинскиот орган го надгледува користењето на резервната постапка за да не дојде до нејзина злоупотреба.

5. Недостапност на компјутерскиот систем и/или мрежна поврзаност на главниот обврзник.

- се применуваат одредбите од точка 4, со исклучок на одредбите за поедноставена постапка,
- главниот обврзник го известува царинскиот орган кога неговиот компјутерски системи и/или мрежна поврзаност повторно ќе бидат достапни.

6. Недостапност на компјутерскиот систем и/или мрежна поврзаност на овластениот испраќач.

Кога компјутерскиот систем и/или мрежна поврзаност на овластениот испраќач се недостапни, се применува следнава постапка:

- задожително се применуваат одредбите од точка 4,
- овластениот испраќач го известува царинскиот орган кога неговиот компјутерски системи и/или мрежна поврзаност повторно ќе биде во функција,
- во вакви околности или во случај кога се пројавуваат недостатоци во мрежната поврзаност каде овластениот испраќач, годишно, проследува повеќе од 2 % од своите декларации со примена на резервна постапка, овластувањето треба да биде преиспитано, со цел да се оцени дали условите за неговото одобрување сè уште се исполнети.

7. Внесување на податоци од страна на царински орган.

Сепак, во случаите наведени во точките 5 и 6, царинскиот орган може да им одобри на економските оператори да поднесат кај појдовната испостава транзитна декларација во еден примерок (со примена на ЕЦД, или во соодветни случаи, со користење на образец на Транзитен придружен документ или Транзитен придружен документ/документ за сигурност), со цел истата да биде обработена во царинскиот компјутерски систем.

Глава 3

Спроведување на постапката

8. Стоките декларирани во постапка за транзит се превезуваат придружени со листовите бр. 4 и бр. 5 на ЕЦД, или придружени со Транзитниот придружен документ/Документ за сигурност, кои му се даваат на главниот обврзник од страна на појдовната испостава.

9. Поднесување на поедначна гаранција од гарантот.

Кога гарантната испостава не е појдовна испостава за транзитна операција, таа задржува копија од инструментот за обезбедување како доказ за тоа дека е прифатена обврската превземена од гарантот. Главниот обврзник го приложува оригиналот кај појдовната испостава, која го задржува истиот.

10. Мешовити пратки.

Мешање на пратки со странски и домашни стоки е забрането. Во овие случаи се изготвува поединечна транзитна декларација во зависност од статусот на стоките.

11. Претпоставки за транзитната постапка за странски стоки.

Кога податоците за домашната стока се испуштени од транзитната декларација или во случај кога пратка содржи и домашна и странска стока, во смисла на мешовити пратки, ќе се смета дека стоките се превезуваат под режим за странска стока.

12. Потпишување на транзитната декларација и преземање на обврска од главниот обврзник.

Со потпишување на транзитната декларација главниот обврзник ја презема обврската за придржување кон одредбите на членот 109 став (1) од оваа Уредба.

13. Мерки за идентификација.

Кога се применува членот 235 од оваа Уредбата, појдовната испостава врши внесување на следнава напомена покрај насловот „Ставени пломби“ во рубриката „Г Контрола на појдовната испостава“ на транзитната декларација:

- Изземање — 99201.

14. Внесување на податоци во транзитна декларација и пуштање на стоката.

- Појдовната испостава ги евидентира резултатите од проверката на секој примерок од транзитната декларација.
- Доколку наодите произлезени од проверката се во склад со декларацијата, појдовната испостава ја пушта стоката и ја впишува датата на примероците од транзитната декларација.

15. Ставање на увид кај одредишна испостава.

15.1. Одредишната испостава ги евидентира примероците бр. 4 и 5 на транзитната декларација, го запишува на нив датумот на нивно пристигнување и запишува податоци за извршената контрола.

15.2. Транзитната операција може да заврши во испостава која се разликува од онаа што е внесена во транзитната декларација. Оваа испостава во таков случај станува одредишна испостава.

Новата одредишна испостава во рубрика „3 Контрола на одредишна испостава“ во листот број 5 од транзитната декларација ја внесува следнава забелашка покрај вообичаените забелешки кои треба да се наведат:

- Разлики: испостава каде стоките се ставени на увид..... (име и шифра на испостава) — 99203.

16. Потврда за прием.

Потврдата за прием може да се забележи на задната страна од листот бр. 5 од транзитната декларација изготвена на образец ЕЦД, во просторот наменет за тоа.

17. Враќање на листот бр. 5.

Одредишната испостава без одлагање го враќа листот бр.5 од транзитната декларација кај појдовната испостава, а најдоцна во рок од осум дена од денот кога е завршена операцијата. Кога се користи Транзитниот придружен документ/Документ за сигурност, копија од поднесениот документ се враќа назад според исти услови кои се применуваат за листот бр. 5.

18. Известување на главниот обврзник и алтернативен доказ за завршувањето на постапката.

Доколку листот бр.5 од транзитната декларација не е вратен кај појдовната испостава во рок од еден месец од крајниот рок за ставање на стоката на увид кај одредишната испостава, царинскиот орган надлежен за спроведување на истражната постапка го информира главниот обврзник и ќе побара да обезбеди доказ за завршувањето на постапката.

19. Испитна постапка.

19.1. Доколку во рок од два месеци од крајниот рок за ставање на стоката на увид кај одредишната испостава, појдовната испостава не добие доказ за тоа дека постапката е завршена, царинскиот орган надлежен за спроведување на испитна постапка треба да започне веднаш испитна постапка за да добијат информации кои се потребни за раздолжување на постапката или, ако тоа не е можно, за да:

- утврди дали настанал царински долг и
- да го утврди должникот.

19.2. Доколку царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка добие порано информација дека транзитната постапка не е завршена, или се сомнева дека станува збор за таков случај, веднаш започнуваат испитна постапка.

19.3. Испитната постапка исто така се започнува и кога дополнително ќе биде утврдено дека доказот за завршена постапка бил фалсификуван и кога истражната постапка е потребна за постигање на целите изнесени во точката 19.1.

20. Гаранција — Одреден износ.

20.1. За примена на членот 256 став (4) на оваа Уредба главниот обврзник го пресметува износот на долгот кој може да настане за секоја транзитна операција и обезбедува дека износот за кој станува збор не го надмине одредениот износ, земајќи ги предвид сите операции за кои постапката сè уште не е завршена.

20.2. Главниот обврзник ја информира гарантната испостава кога одредениот износ ќе падне испод нивото доволно за покривање на неговите транзитни операции.

21. Потврда за општа гаранција и потврда за изземање на гаранција.

Врз основа на одобрение дадено според член 249 точка (а) од оваа Уредба, кај појдовната испостава се поднесуваат потврда за општа гаранција или потврда за изземање на гаранција, издадени од страна на царинскиот орган. Податоците од потврдите се внесуваат во транзитните декларации.

22. Посебни товарни листови.

22.1. На главниот обврзник кој ги исполнува општите услови од членот 250 од оваа Уредба, царинскиот орган можат да му одобри да користи товарни листови кои не ги задоволуваат сите барања наведени во Прилозите 29, 33 и 34 кон оваа Уредба.

Користењето на овие листови се одобрува само кога:

- се изготвени од фирми кои за водење евиденција користат интегриран електронски систем или систем за автоматска обработка на податоци,
- се обликувани и пополнети на таков начин кој дозволува нивно користење без тешкотии од страна на царинскиот орган,
- опфаќаат информации кои се бараат според Прилог 33 кон оваа Уредба, за секое наименование.

22.2. Описни листи изготвени за спроведување на формалности околу испраќање/извоз, можат исто така да бидат одобрени за користење како товарни листови според точка 22.1, дури и ако овие листи се изготвени од фирми кои за водење евиденција не користат интегриран електронски систем или систем за автоматска обработка на податоци.

22.3. На компаниите кои за водење евиденција користат интегриран електронски систем или систем за автоматска обработка на податоци и кои веќе имаат одобрение за користење на посебни товарни листови согласно точките 22.1 и 22.2, може исто така да им се одобри користење на овие листови за транзитни операции кои вклучуваат само еден вид на стока, доколку ваквото олеснување е потребно поради компјутерските програми на засегнатите компании.

23. Користење на пломби од посебен вид.

Главниот обврзник покрај називот „ставени пломби“ во рубриката „Г Контрола на појдовна испостава“ во транзитната декларација внесува податоци за ознака, видот и бројот на ставените пломби.

24. Изземање од обврска за употреба на пропишан правец на движење.

Корисниците на ова изземање ја внесуваа следнава напомена во соодветната рубрика 44 од транзитниот ЕЦД:

- Изземање од пропишан правец на движење (маршута) — 99205.

25. Овластен испраќач — Првично докажување на автентичност и формалности околу испраќање.

25.1. За примена на точките 4 и 6 на овој прилог, во одобрението се наведува дека рубриката „В Појдовна испостава“ од обрасците на транзитната декларација мора:

- да биде однапред заверена со ставен печат на појдовната испостава и потпишана од службеник од таа испостава, или
- да биде заверена со посебен метален печат на овластениот испраќач кој е одобрен од надлежниот орган и кој е во сообразност со образецот од Прилог 26. Печатот може да биде претходно отпечатен на обрасците во случаи кога печатењето е доверено на печатница одобрена за тоа цел. Овластениот испраќач ја пополнува рубриката со внесување на датумот на кој стоката е испратена и со доделување на број на транзитната декларација, согласно правилата изнесени во овластувањето.

25.2. Царинскиот орган можат да пропишат користење на обрасци кои носат посебна ознака на распознавање како средство за идентификација.

26. Овластен испраќач — Безбедносни мерки кои се применуваат за печатот.

26.1. Овластениот испраќач ги презема сите потребни мерки за безбедно чување на специјалниот печат и/или обрасците на кои е ставен печат на појдовната испостава или специјалниот печат.

Тој го информира царинскиот орган за мерките за безбедност кои ги презема за примена на претходниот подстав.

26.2. Во случај да биде извршена злоупотреба од било кое лице во врска со обрасците на кои однапред е ставен печат на појдовна испостава или специјалниот печат, овластениот испраќач, без оглед на било каква кривичната постапка, ќе сноси одговорност за плаќањето на увозни давачки, даноци и други давачки кои се наплаќаат за стока превезувана со такви обрасци, освен доколку може да ги убеди царинските органи кои му дале одобрение дека тој ги презел мерките согласно со точка 26.1.

27. Овластен испраќач — Информации кои се внесуваат во декларациите.

27.1. Надоцна до моментот на испраќање на стоката, овластениот испраќач треба да пополни транзитна декларација и по потреба во рубриката 44 да го внесе задолжителниот правец на движење согласно членот 232 став (2) од оваа Уредба, а во рубриката „Г Контрола на појдовна испостава“ да го наведе рокот кој е пропишан со членот 233 од оваа Уредба, во кој стоката мора да биде ставена на увид кај одредишна испостава, применетите мерки за идентификација и следнава напомена:

- Овластен испраќач — 99206

27.2. Доколку појдовната испостава извршила проверка на пратката пред нејзиното испраќање, резултатите од извршената проверка ги запишува на декларацијата во рубриката „Г Контрола на појдовна испостава“.

27.3. По испраќањето на стоката, листот бр. 1 од транзитната декларација без одлагање се испраќа кај појдовната испостава. Царинскиот орган во одобрението може да предвиди листот бр. 1 да биде испратен до појдовната испостава веднаш откако транзитната декларација ќе биде пополнета. Другите листови ја придружуваат стоката согласно точка 8 на овој Прилог.

28. Овластен испраќач — Иземање од потпис.

28.1. На овластениот испраќач може да му биде одобрено да не ја потпишува транзитната декларација на која е ставен посебен печат наведен во Прилог 26 кон оваа Уредба, доколку е изготвена со користење на интегриран електронски систем или систем за автоматска обработка на податоци. Ова иземање е дозволено само доколку овластениот испраќач претходно на царинскиот орган му доставил писмена потврда со која писмено презема обврска тој да е главен обврзник за сите транзитни операции спроведени со транзитни декларации на кои е ставен ваков посебен печат.

28.2. Транзитните декларации изготвени во согласност со точка 28.1, треба да ја содржат следнава изјава во рубриката резервирана за потпис на главниот обврзник:

- Иземено од потпис — 99207.

29. Овластен примач — Обврски.

29.1. Кога стоката ќе пристигне во неговите простории или на местата наведени во одобрението, одобрениот примач без одлагање до одредишната испостава го испраќа Транзитниот придружен документ/Документ за сигурност или листовите бр. 4 и 5 од транзитната декларација кои ја придружуваат стоката, со наведување на датум на пристигање, состојба на ставените пломби и било каква нерегуларност.

29.2. Одредишната испостава врши внесување на податоци на листовите бр. 4 и 5 од транзитната декларација, на начин предвиден со точка 15.

30. Привремена забрана за употреба на општа гаранција со намален износ или на општа гаранција.

Деталните правила за примена на членот 258 став (5) и на Прилог 36-а од оваа Уредба, се дополнуваат со следниве одредби:

30.1 Следните мерки ќе се применуваат за транзитни операции кои вклучуваат стоки кои се предмет на одлука за забрана за употреба на општа гаранција.

- Следниова напомена, во димензии од најмалку 100 x 10 мм и испишана со големи црвени букви, треба да се внесе дијагонално на сите примероци од транзитната декларација:
- ЗАБРАНЕТА ОПШТА ГАРАНЦИЈА – 99208.
- По исклучок на одредбите од точка 18, одредишната испостава го враќа листот бр. 5 од било која транзитна декларација заверана со оваа напомена не подоцна од првиот работен ден по денот на кој пратката и неопходните примероци од декларацијата биле ставени на увид на оваа испостава. Кога ваква пратка е ставена на увид кај овластен примач во смисла на член 272, тој го испраќа листот бр. 5 до неговата локална одредишна испостава не подоцна од првиот работен ден по денот на кој тој ја примил пратката.

30.2 Мерки за ублажување на финансиските последици од забраната за користење на општата гаранција

Кога користењето на општата гаранција е привремено забрането за стока од списокот во Прилог 28, имателите на општа гаранција можат, доколку поднесат барање, да користат поединечна гаранција. Меѓутоа, во таков случај се применуваат следниве посебни услови:

- оваа поединечна гаранција може, во рамките на резервната постапка, да се користи само кај одредишната испостава наведена во гарантинот документ.

ДЕЛ 2

ОБРАЗЕЦ НА ПЕЧАТ

НКТС РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА НЕМА ДОСТАПНИ ПОДАТОЦИ ВО СИСТЕМОТ ЗАПОЧНАТО НА (Ден/час)

(димензии: 26 × 59 mm, црвено мастило)

ПРИЛОГ 36-а
(Примена на член 107 став (6) и 107 став (7) од ЦЗ)

Привремена забрана за користење на општата гаранција со намален износ или на општата гаранција

1. Ситуации во кои може привремено да се забрани користењето на општата гаранција со намален износ или на општата гаранција

- 1.1. Привремена забрана за користење на општата гаранција со намален износ

„Посебните околности“ од член 107 став (6) од Царинскиот закон подразбираат ситуација во која и покрај примената на член 261 од оваа уредба и член 7-в од Царинскиот закон, во значителен број на случаи кои вклучувале повеќе од еден главен обврзник и кои го загрозувале непреченото функционирање на постапката е утврдено дека општата гаранција со намален износ од член 107 став (4) од Царинскиот закон повеќе не е доволна, во рамките на пропишаниот временски рок, да се обезбеди плаќање на долгот кој настанува со отстранување од транзитна постапка на која било стока наведена во списокот од Прилог 28 од оваа уредба.

- 1.2. Привремена забрана за користење на општата гаранција

„Измама од поголем обем“ од член 107 став (7) од Царинскиот закон подразбира ситуација во која е утврдено дека и покрај примената на член 261 од оваа уредба, член 7-в од Царинскиот закон и онаму каде што е применливо, член 107 став (6) од Царинскиот закон, општата гаранција од член 107 став (2) точка б) од Царинскиот закон повеќе не е доволна, во рамките на пропишаниот временски рок, да обезбеди плаќање на долгот кој настанува со отстранување од транзитна постапка на која било стока наведена во списокот од Прилог 28 од оваа уредба. Во однос на ова, треба да се води сметка за обемот на стока која била отстранета и околностите на нејзиното отстранување, особено ако тие се резултат на меѓународно организирани криминални активности.

2. Важност на одлуката

- 2.1. Примената на одлуката за привремена забрана за користење на општа гаранција со намален износ или на општа гаранција е ограничена на период од дванаесет месеци, освен доколку Владата на Република Македонија не одлучи да го продолжи овој период или да ја укине одлуката.

3. Мерки за ублажување на финансиските последици од забраната за користење на општата гаранција

Кога користењето на општата гаранција е привремено забрането за стока од списокот во Прилог 28 од оваа уредба, имателите на општата гаранција, по претходно барање, можат да користат поединечна гаранција, доколку се исполнети следниве посебни услови:

- поединечната гаранција се поднесува во форма на посебен документ за гаранција кој вклучува повикување на овој Прилог и кој ја опфаќа само стоката наведена во одлуката;
- може да биде употребена за покривање на повеќе истовремени или последователни операции под услов вкупниот износ на тековните операции за кои постапката сè уште не е раздолжена да не го надминува износот на поединечната гаранција. Во тој случај, гарантната испостава на главниот обврзник му доделува една почетна шифра за пристап за гаранцијата. Главниот обврзник може да додели една или повеќе шифри за пристап за оваа гаранција кои ќе ги користи тој самиот или пак неговите застапници;
- секогаш кога постапката е раздолжена за транзитна постапка покриена со оваа поединечна гаранција, износот кој соодветствува за таа операција се ослободува и може повторно да се употреби за покривање на друга операција до вкупниот износ на гаранцијата;
- оваа поединечна гаранција може да се користи само во појдовната испостава назначена во документот за гаранција.

4. Отстапување од одлуката за привремена забрана за употреба на општата гаранција со намален износ или на општата гаранција

4.1. На главните обврзници може да им се одобри користење на општа гаранција со намален износ или на општа гаранција за ставање во транзитна постапка стока на која се применува одлука за привремена забрана, доколку можат да докажат дека не е настанат никаков долг за предметната стока во текот на транзитните операции што ги вршеле во текот на двете години кои претходат на одлуката или, во случај да се настанати долгови во тој период, ако можат да докажат дека тие се целосно подмирени од страна на должникот или гарантот во рамките на пропишаниот временски рок.

За да може да се одобри користење на привремено забранета општа гаранција, главниот обврзник, исто така, мора да ги исполнува условите утврдени во член 258 став (2) точка (б) од оваа уредба.

4.2. Членовите 251 до 255 од оваа уредба соодветно се применуваат на барањата и одобренјата за отстапувањата опфатени со точка 4.1.

4.3. Кога надлежните органи одобруваат отстапување тие ја заверуваат рубриката 8 од потврдата за општа гаранција со следнава напомена:

- НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА – 99209.

ПРИЛОГ 37 (член 257)

**КРИТЕРИУМИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА
ЧЛЕН 257 И 258 ОД ОВАА УРЕДБА**

Критериум	Забелешки
1. Доволно искуство	Доказ за поседување на доволно искуство е редовната и правилната употреба на транзитната постапка, во својство на главен обврзник, во текот на еден од наредните периоди, пред барањето за намалување: - шест месеци, за примена на член 257 став (2) точка (а) и член 258 став (1), - една година за примена на член 257 став (2) точка (б) и член 258 став (2) точка (а) - две години за примена на член 257 став (3) и член 258 став (2) точка (б)
2. Висок степен на соработка со царинските органи	Главниот обврзник постигнува висок степен на соработка со царинските органи така што во управувањето со своите операции вградува посебни мерки со кои им се овозможува на наведените органи полесно вршење на контрола и заштита на опфатените интереси. Таквите мерки можат, меѓу другото, да се однесуваат на: - посебни постапки на пополнување на транзитните декларации (особено постапките за обработка на податоци), или - содржината на таквите декларации, каде главниот обврзник дава дополнителни податоци, дури и ако тоа не е задолжително, или - начин на завршување на формалностите за ставање на стоката во постапка (на пр. главниот обврзник секогаш поднесува свои декларации кај ист царински орган).
3. Водење на транспортни операции	Главниот обврзник, покажува дека ги води транспортните операции меѓу другото: (а) со тоа што сам врши транспортни операции и применува високи стандарди на сигурност, или (б) употребува превозник со кој има долгогодишна соработка и која дава услуга која ги задоволува високите стандарди на сигурност, или (в) со ангажирање на посредник кој е договорно поврзан со превозникот, кој дава услуга која ги задоволува високите стандарди на сигурност.
4. Доволно финансиски средства за покривање на обврските	Главниот обврзник покажува дека поседува доволно финансиски средства за покривање на своите обврски со тоа што на Централната управа и доставува доказ за расположивите средства за плаќање на царинскиот долг, кој веројатно ќе настане во врска со одредена стока.